



**Законски и подзаконски акти донесени во месец НОЕМВРИ 2019 година и нивната примена**

Почитувани,

Подетални информации за законските и подзаконските акти донесени во месец **НОЕМВРИ 2019 година** и објавени во „Службен весник на Република Северна Македонија“ можете да погледнете во табеларниот преглед.

Во продолжение следуваат подзаконските акти кои што во месец **НОЕМВРИ 2019 година** престанаа да важат.



➤ **„Службен весник на РСМ“ бр.238 од 18.11.2019 година**

- На ден 30.11.2019 година престана да важи Правилникот за формата и содржината на образецот за годишна оцена за успешност на инспектор („Службен весник на Република Македонија“ број 21/16);

➤ **„Службен весник на РСМ“ бр.238 од 18.11.2019 година**

- На ден 30.11.2019 година престана да важи Правилникот за начинот на полагањето на испитот за инспектор, како и формата и содржината на барањето за полагање на испит и лиценца за инспектор („Службен весник на Република Македонија“ број 21/16);

➤ **„Службен весник на РСМ“ бр.238 од 18.11.2019 година**

- На ден 30.11.2019 година престана да важи Правилникот за формата и содржината на годишната програма за работа на инспекциските служби („Службен весник на Република Македонија“ број 44/15);



➤ **„Службен весник на РСМ“ бр.238 од 18.11.2019 година**

- На ден 30.11.2019 година престана да важи Правилникот за формата и содржината на кварталниот план за работа на секој инспектор („Службен весник на Република Македонија“ број 44/15);

➤ **„Службен весник на РСМ“ бр.238 од 18.11.2019 година**

- На ден 30.11.2019 година престана да важи Правилникот за формата и содржината на месечниот план за работа на инспекциските служби („Службен весник на Република Македонија“ број 44/15);

➤ **„Службен весник на РСМ“ бр.238 од 18.11.2019 година**

- На ден 30.11.2019 година престана да важи Правилникот за формата и содржината на образецот за годишната оцена за успешност на инспектор („Службен весник на Република Македонија“ број 21/16);

➤ **Службен весник на РСМ“ бр.238 од 18.11.2019 година**

- На ден 11.11.2019 година престана да важи Колективниот договор за уредување, односно доуредување на правата, обврските и одговорностите од работен однос во Министерството за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број 108/13 и 188/17);